

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 41

Год. LXVI

Четврток, 25 март 2010

Цена на овој број е 210 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
746. Одлука за давање согласност на Годишната програма за работа и развој на Агенцијата за регулирање на пазарот на железнички услуги на Република Македонија за 2010 година.....	2	751. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	4
747. Одлука за давање согласност на Годишниот финансиски план на Агенцијата за регулирање на пазарот на железнички услуги на Република Македонија за 2010 година.....	2	752. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	4
748. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за организација и делокруг на работа на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија.....	3	753. Правилник за начинот на субвенционирање на дел од трошоците за купување на стан во лична сопственост на активниот воен и цивилен персонал на служба во Армијата на Република Македонија од страна на Министерството за одбрана.....	5
749. Одлука за денот и моментот на воведувањето и денот и моментот на завршувањето на летното сметање на времето во 2010 година.....	3	754. Правилник за изменување на Правилникот за утврдување на посебните специјалности од особено значење за Армијата на Република Македонија, работните места (должностите) и висината на износот на додатокот на платата.....	6
750. Одлука за престанување на важење на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на општина Сарај.....	3		

	Стр.		Стр.
755. Правилник за изменување на Правилникот за условите и процедурата за впишување на полициските воздухоплови, содржината и начинот на водење на Регистарот на полициски воздухоплови и за условите за бришење на полициските воздухоплови во Регистарот на полициските воздухоплови.....	6	пакување, начинот на водење на евиденција како и формата и содржината на образецот на потврдата за регистрација на самостоен постапувач со отпад од пакување.....	17
756. Решение за одземање на дозвола за вршење на финансиски лизинг.....	17	Меѓународни договори	
757. Правилник за формата и содржината на образецот за водење на евиденција на правни лица кои постапуваат со отпад од пакување, производители и самостојни постапувачи со отпад од		16. Закон за ратификација на Протоколот број 14 bis кон Конвенцијата за заштита на човековите права и основните слободи.....	1
		17. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Државата Израел за соработка во областите на здравството и медицината.....	11
		18. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Полска за заемна заштита на класифицирани информации.....	22
		Огласен дел	1-32

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

746.

Врз основа на членот 20 став 3 од Законот за Агенцијата за регулирање на пазарот на железнички услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 24 март 2010 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ПАЗАРОТ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2010 ГОДИНА

Член 1

Собранието на Република Македонија дава согласност на Годишната програма за работа и развој на Агенцијата за регулирање на пазарот на железнички услуги на Република Македонија за 2010 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1386/1
24 март 2010 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

747.

Врз основа на членот 20 став 3 од Законот за Агенцијата за регулирање на пазарот на железнички услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 24 март 2010 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ПАЗАРОТ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2010 ГОДИНА

Член 1

Собранието на Република Македонија дава согласност на Годишниот финансиски план на Агенцијата за регулирање на пазарот на железнички услуги на Република Македонија за 2010 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1387/1
24 март 2010 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
748.**

Врз основа на член 84 од Уставот на Република Македонија донесувам

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ НА РАБОТА
НА КАБИНЕТОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Одлуката за организација и делокруг на работа на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 30/2000 и бр. 9/2001) во членот 7 зборовите: “Собранието и” се бришат.

Член 2

Во членот 11 став 1 алинеја трета која гласи: “Комисија за претставки и предлози” се брише.

Во истиот член во ставот 3 зборовите: “комисии, како” се бришат, по зборот “постојани” се додаваат зборовите: “и повремени”, а во ставот 4 по зборот “комисиите” се додаваат зборовите: “и другите работни тела”.

Член 3

Членот 13 се менува и гласи:

Претседателот именува генерален секретар и заменици на генералниот секретар.

Генералниот секретар раководи со Кабинетот, ја организира и усогласува работата, се грижи за единствено функционирање и унапредување на организацијата на Кабинетот.

Заменикот генерален секретар го заменува генералниот секретар во случај на негова отсутност или кога поради болест или други причини не е во можност да ја врши својата функција, со сите негови овластувања и одговорности, а во соработка со генералниот секретар врши работи од негова надлежност што тој ќе му ги довери.

Член 4

Во членот 14 ставот 1 се брише.

Член 5

Во членот 24 во ставот 2 по зборовите: “генералниот секретар” се додава текстот “замениците на генералниот секретар”, а по зборот “претседателот” се додава текстот “раководителите на секторите”.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-434
15 март 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
749.**

Врз основа на член 3 а во врска со член 2, став 2 од Законот за сметање на времето (“Службен весник на Република Македонија” бр. 17/96 и 16/97) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 59/00, 12/05, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.03.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ВОВЕДУВАЊЕТО
И ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ЗАВРШУВАЊЕТО
НА ЛЕТНОТО СМЕТАЊЕ НА ВРЕМЕТО
ВО 2010 ГОДИНА

1. Летното сметање на времето во 2010 година започнува на 28 март во 02h 00min 00s, така што со поместување за еден час напред времето во 02h 00min 00s се смета како 03h 00min 00s.

2. Летното сметање на времето во 2010 година се завршува на 31 октомври во 03h 00min 00s, така што со поместувањето за еден час назад времето во 03h 00min 00s се смета како 02h 00min 00s.

Часот кој на 31 октомври 2010 година, поради поместувањето за еден час назад се појавува два пати помеѓу 02h 00min 00s и 03h 00min 00s се означува - првиот пат како час 2А, а вториот пат како час 2Б.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 51-1748/1
23 март 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

750.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005 и 150/2007, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.03.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА САРАЈ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на општина Сарај бр.19-5924/1 од 7 декември 2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 149/2009).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1558/1
23 март 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

751.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри ("Службен весник на Република Македонија" бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.03.2010 година, издаде

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ

1. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото за туризам, угостителство и услуги "МАСТЕРБЕТ" ДОО Скопје, за време од 6 (шест) години.

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа на ул. "Јулиска Краина" бр.1 во Куманово.

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 22 автомати за игри на среќа и 1 автомат за игри на среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи.

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплата и тоа:

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеите 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од алинеја 2 на оваа точка.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 4, алинеите 1 и 2, Лиценцата се одзема.

7. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 51-1667/1
23 март 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

752.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и забавните игри („Службен весник на Република Македонија" бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.03.2010 година, издаде

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ

1. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото за трговија и услуги "АПЕКС МК" ДОО Скопје, за време од 6 (шест) години.

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа на ул. "Плоштад Нова Југославија" бр.2 во Куманово.

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 14 автомати за игри на среќа и 1 автомат за игри на среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи.

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплата и тоа:

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеите 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од алинеја 2 на оваа точка.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 4, алинеите 1 и 2, Лиценцата се одзема.

7. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 51-1669/1
23 март 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА

753.

Врз основа на член 196 став 4 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/10), министерот за одбрана донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ДЕЛ ОД ТРОШОЦИТЕ ЗА КУПУВАЊЕ НА СТАН ВО ЛИЧНА СОПСТВЕНОСТ НА АКТИВНИОТ ВОЕН И ЦИВИЛЕН ПЕРСОНАЛ НА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД СТРАНА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на субвенционирање на дел од трошоците за купување на стан во лична сопственост на активниот воен и цивилен персонал на служба во Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата), од страна на Министерството за одбрана.

Член 2

Субвенционирање на дел од трошоците од страна на Министерството за одбрана за купување на стан во лична сопственост има активниот воен и цивилен персонал на служба во Армијата кој по предходно спроведена анкета и лично потпишана писмена изјава, позитивно се изјаснил за решавање на станбеното прашање со купување на стан во лична сопственост од Проектот на Министерството за одбрана „АРМ мој вистински дом“ и дека со купувањето на стан од овој проект, престанува да остварува определени права по овој основ утврдени во Законот за служба во Армијата на Република Македонија.

Член 3

Активниот воен и цивилен персонал на служба во Армијата при купување на стан во лична сопственост плаќа од лични средства 30% учество од утврдената цена на станот по метар квадратен .

Останатите 70% од утврдената цена на станот по метар квадратен се плаќаат во наредните десет години од денот на склучување на договорот за купување на стан, на банката која го одобрила кредитот .

Плаќањето на камата на преостанатите 70% од утврдената цена на станот по метар квадратен ја субвенционира Министерството за одбрана.

Активниот воен и цивилен персонал на служба во Армијата може преостанатиот дел од 70% од утврдената цена на станот по метар квадратен да го плати и порано од предвидениот рок за отплата утврден во договорот за купување на стан.

Член 4

Субвенционирање на дел од трошоците за купување на стан во лична сопственост од страна на Министерството за одбрана се состои од:

- регулирање на обврската за обезбедување на локација за изградба на станови од Проектот на Министерството за одбрана „АРМ мој вистински дом“;

- регулирање на обврската за комунални трошоци кон единиците на локалната самоуправа;

- регулирање на обврската за изработка на проектна документација за изградба на станови од Проектот на Министерството за одбрана „АРМ мој вистински дом“ и

- регулирање на обврската за плаќање на камата за останатите 70% од утврдената цена на станот по метар квадратен на банката која го одобрила кредитот.

Член 5

Хипотеката како гаранција за одобриениот кредит од банката е за периодот додека се исплаќаат ратите за станот.

Член 6

При субвенционирање на дел од трошоците за купување на стан во лична сопственост особено се земаат во предвид:

1. местото на службување;
2. користење на стан под закуп, надоместок на трошоци за закупнина на стан;
3. години на работен стаж;
4. семејна состојба (семејство, број на членови на семејно домаќинство);
5. користење на право на превоз (стварни трошоци-право на организиран превоз или надоместок на стварни трошоци за превоз);
6. степен на оштетување на организмот, како последица на вршење на службата во Армијата утврден со акт на надлежен орган;
7. инвалидност на член на семејно домаќинство утврдена со акт на надлежен орган и
8. квадратура на станот што го имаат во сопственост добиен од станбениот фонд на поранешната ЈНА односно Министерството за одбрана или купен стан од сопствени средства.

Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-2308/1
24 март 2010 година
Скопје

Министер за одбрана,
Зоран Коњановски, с.р.

754.

Врз основа на член 155 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/02, 98/02, 25/03, 71/03, 112/05, 134/07 и 6/09), министерот за одбрана, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ СПЕЦИЈАЛНОСТИ ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, РАБОТНИТЕ МЕСТА (ДОЛЖНОСТИТЕ) И ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ДОДАТОКОТ НА ПЛАТАТА

Член 1

Во Правилникот за утврдување на посебните специјалности од особено значење за Армијата на Република Македонија, работните места (должностите) и висината на износот на додатокот на платата („Службен весник на Република Македонија“ бр.40/03, 79/03, 34/05 и

81/07), во членот 3 точка 6 потточка 6.5 алинеја 2 зборовите: „шеф на Отсек за безбедност и разузнавање во Воената академија“, се заменуваат со зборовите: „раководител на катедра за безбедност, кризен менаџмент, заштита и спасување во Воената академија“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-2280/1
24 март 2010 година
Скопје

Министер за одбрана,
Зоран Коњановски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
755.

Врз основа на член 102 став 2 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07 и 103/08), министерот за внатрешни работи донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ И ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ПОЛИЦИСКИТЕ ВОЗДУХОПЛОВИ, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ПОЛИЦИСКИ ВОЗДУХОПЛОВИ И ЗА УСЛОВИТЕ ЗА БРИШЕЊЕ НА ПОЛИЦИСКИТЕ ВОЗДУХОПЛОВИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПОЛИЦИСКИТЕ ВОЗДУХОПЛОВИ

Член 1

Во Правилникот за условите и процедурата за впишување на полициските воздухоплови, содржината и начинот на водење на Регистарот на полициски воздухоплови, како и условите за бришење на полициските воздухоплови во Регистарот на полициските воздухоплови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 137/09) Прилогот бр. 1 и Прилогот бр. 2 се заменуваат со нов Прилог бр. 1 и нов Прилог бр. 2 кои се составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 14.1-16115/1
18 март 2010 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р Гордана Јанкулоска, с.р.

Прилог број 1

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ



РЕГИСТАР
НА ПОЛИЦИСКИ ВОЗДУХОПЛОВИ
- ГЛАВНА КНИГА -

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

БРОЈ НА КНИГА: ____



Место и датум

М.П.

Потпис на овластено лице

Содржина на главната книга на регистарот на полициски воздухоплови бр. ____		
Влошка	Број на листови	ТИП И ОЗНАКА НА ВОЗДУХОПЛОВОТ
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**



ВЛОШКА БРОЈ:_____

ТИП НА ВОЗДУХОПЛОВ:_____

ОЗНАКА НА ВОЗДУХОПЛОВ:_____

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Министерство за внатрешни
работи



REPUBLIC OF
MACEDONIA
Ministry of Internal
affairs

Број на досие _____
File No.

Регистарска ознака _____
Registration Markings

ЛИСТ А-УПИСЕН ЛИСТ
REGISTRATION PAGE

Производител и земја на производство: <i>Aircraft Manufacturer:</i>	
Тип и модел на воздухопловот: <i>Aircraft Type and Model :</i>	
Категорија на воздухопловот: <i>Aircraft Category:</i>	
Намена на воздухопловот: <i>Aircraft Purposes :</i>	
Година на производство: <i>Date of Manufacturing of Aircraft</i>	Сериски број : <i>Aircraft Serial Number:</i>
Број на решението за хомологација од производителот: <i>Type Certificate Number:</i>	
Број на решението за хомологација од Република Македонија: <i>Type Certificate Number of Republic of Macedonia:</i>	
Претходна регистарска ознака/држава : <i>Aircraft Previous Registration Mark and State:</i>	
Максимална тежина на празен воздухоплов: <i>MEOW-Maximum of Empty Weight:</i>	Максимална тежина на воздухоплов при полетување: <i>MTOW-Maximum Take of Weight:</i>
Ознака и сериски број на мотор(и): <i>Engine Model and Serial Number(s):</i>	
Ознака и сериски бриј на елиса/лопатки: <i>Propeller Model and Serial(s):</i>	
Опрема на воздухопловот: <i>Aircraft Equipment:</i>	

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Министерство за внатрешни
работи



REPUBLIC OF
MACEDONIA
Ministry of Internal
affairs

Број на досие _____
File No.

Регистарска ознака _____
Registration Markings

Л И С Т В - СОПСТВЕНИЧКИ ЛИСТ
OWNERSHIP PAGE

Р.бр No.	Сопственик - адреса: <i>Owner - address:</i>	Корисник - адреса <i>User - address:</i>	Начин на сопственост: <i>Way of ownership:</i>	Датум на упис <i>Date Registration</i>	Датум на испис <i>Date Deregistration</i>
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Министерство за внатрешни
работи



REPUBLIC OF
MACEDONIA
Ministry of Internal
affairs

Број на досие _____
 File No.

Регистарска ознака _____
 Registration Markings

Л И С Т С - ТОВАРЕН ЛИСТ
BURDEN PAGE

Р.бр No.	Име и адреса на зложникот/должник <i>Name and Address of Debtor</i>	Заложен доверител адреса, бр. на договор за залог <i>Creditor, Address and No. of Pledge Agreement</i>	Износ на залогот <i>Debit Amount</i>	Датум на упис на залог <i>Date of Registrant. Of Lien</i>	Датум на бришење на залог <i>Date of Delete of Lien</i>
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Министерство за внатрешни
работи



REPUBLIC OF
MACEDONIA
Ministry of Internal
affairs

Број на досие _____
File Number

Регистарска ознака _____
Registration Markings

ЗБИРКА НА ИСПРАВИ
DOCUMENTS FILE

Р.бр No.	Датум и број Date and No	Предмет - исправа Document	Датум и број на исправа Sender/date / no	Запишал Written by
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				

Прилог бр. 2

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Министерство за внатрешни
работи



REPUBLIC OF
MACEDONIA
Ministry of Internal
affairs

Број на досие _____
File Number

Регистарска ознака _____
Registration Markings

ИМЕНИК НА ВОЗДУХОПЛОВИ ВПИШАНИ ВО РЕГИСТАРОТ
REGISTERED AIRCRAFT DIRECTORY

Р.бр No.	Број на досие File No.	Датум на упис Registration Date	Рег. ознака Aircraft Reg. markings	Тип Aircraft Type	Сериски број Serial number	Корисник User
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Министерство за внатрешни
работи



REPUBLIC OF
MACEDONIA
Ministry of Internal
affairs

Број на досие _____
File Number

Регистарска ознака _____
Registration Markings

ИМЕНИК НА ВОЗДУХОПЛОВИ ИЗБРИШАНИ ОД РЕГИСТАРОТ
DEREGISTERED AIRCRAFT DIRECTORY

Р.бр No.	Број на досие <i>File No.</i>	Датум на бришење <i>Deregistration Date</i>	Рег. ознака <i>Aircraft Reg. markings</i>	Тип <i>Aircraft Type</i>	Сериски број <i>Serial number</i>	Корисник <i>User</i>
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ**756.**

Врз основа на член 16-б став 1 алинеја 4 од Законот за лизинг („Службен весник на Република Македонија“ бр.04/2002, 49/2003, 13/2006 и 88/2008) министерот за финансии, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ
НА ФИНАНСИСКИ ЛИЗИНГ**

1. Се одзема Дозволата за вршење финансиски лизинг бр. 12-14566/2 од 15 јуни 2009 година издадена од Министерството за финансии на Друштвото за трговија и услуги МИКРО КРЕДИТ ЛИЗИНГ СОСИЕТИ ДОО Скопје, ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 26, Скопје, со единствен матичен број на субјектот 6409431.

2. Ова решение се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 12-34012/5
3 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседател
на Владата и министер
за финансии,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ****757.**

Врз основа на член 25 став (4) од Законот за управување со пакување и отпад од пакување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 161/09), министерот за животна средина и просторно планирање донесе

П РА В И Л Н И К

**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ
ЗА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА НА ПРАВНИ ЛИ-
ЦА КОИ ПОСТАПУВААТ СО ОТПАД ОД ПАКУ-
ВАЊЕ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ И САМОСТОЈНИ ПО-
СТАПУВАЧИ СО ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ, НА-
ЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА КАКО И
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ
НА ПОТВРДАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА САМО-
СТОЕН ПОСТАПУВАЧ СО ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот за водење на евиденција на правни лица кои постапуваат со отпад од пакување, произ-

водители и самостојни постапувачи со отпад од пакување (во понатамошниот текст евиденција), начинот на водење на евиденција како и формата и содржината на образецот на потврдата за регистрација на самостоен постапувач со отпад од пакување.

Член 2

(1) Евиденцијата се води за правни лица кои постапуваат со отпад од пакување, производители и самостојни постапувачи со отпад од пакување.

(2) Правните лица кои постапуваат со отпад од пакување се запишуваат во евиденцијата со денот на добивање на дозвола за постапување со отпад од пакување.

(3) Производителите се запишуваат во евиденцијата со денот на доставување на список со назив седиште и адреса на правно или физичко лице од страна на правното лице во чие име и за чија сметка ќе постапува со отпадот од пакување.

(4) Производителите кои самостојно обезбедуваат постапување со отпадот од пакување што го создаваат, се запишуваат во евиденцијата со денот на добивање на дозволата за постапување со отпад од пакување, за што им се издава потврда.

(5) Формата и содржината на образецот за водење на евиденција е даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

(6) Формата и содржината на образецот на потврдата од став (4) на овој член е даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Евиденцијата се води во електронска форма. Секоја промена на податоците се запишува во евиденцијата.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07- 3084/1
17 март 2010 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
д-р **Нецати Јакупи, с.р.**

Прилог 1

Евиденција на правни лица кои постапуваат со отпад од пакување, производители и самостојни постапувачи со отпад од пакување.

РБ	Назив седиште и адреса на правното лице/фи- зичко лице	Датум на издава- ње на дозво- лата	Име на дозволата/ дополна /промена	Видови на отпад од пакување согласно дозволата	Датум на дополна/ промена на дозволата	Постапување со отпад од пакување		
						7а Во правно лице за постапување со отпад од пакување /назив	7б Самостоен постапувач со отпад од пакување	7в Производител
1	2	3	4	5	6	7		
1.								
2.								
3.								
4.								

Забелешка: Во колона 7 за производителите се обележува колоната 7в и колоната 7а или 7б зависно од начинот на кој се обезбедува постапувањето со отпадот од пакување.

Прилог 2

Врз основа на член 24 став (3) од Законот за управување со пакување и отпад од пакување ("Службен весник на Република Македонија" број 161/09),
Министерството за животна средина и просторно планирање - Управа за животна средина на Република Македонија издава

Потврда за регистрација на самостоен постапувач со отпад од пакување

Производителот _____ (назив, ако се работи за физичко лице
трговец поединец име и презиме, седиште и адреса, дејност, број на деловниот
субјект) е регистриран во евиденцијата на правни лица за постапување со отпад
од пакување, производители и самостојни постапувачи со отпад од пакување под
реден број _____ за самостоен постапувач со отпадот од пакување со дозвола за
постапување со отпад од пакување _____ (број и датум на издавање на
дозволата) за видот на отпад од пакување согласно дозволата.

Место и дата на издавање

потпис на одговорно лице

печат

ИЗДАНИЈА НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

Р.бр	Издание	Цена	Р.бр	Издание	Цена
		денари			денари
1	МАКЕДОНСКОТО ПРАШАЊЕ ВО ПОЛИТИКАТА НА ГЕРМАНИЈА НА БАЛКАНОТ (1919-1933) Погледите на Германија за македонското прашање и изгледите за негово решавање како најголем проблем на Балканот во двестите години од XX век м-р Митко Јованов	500,00	23	ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР (редакциска збирка), 2007	150,00
2	СПОРОТ ЗА ИМЕТО МЕГУ ГРЦИЈА И МАКЕДОНИЈА - студентски проект -	800,00	24	ЗАКОН ЗА МИНЕРАЛНИТЕ СУРОВИНИ (издание 2007)	120,00
3	МЕГУНАРОДНИ ЧОВЕКОВИ ПРАВА - Д-р Звонимир Јанкуловски	1000,00	25	ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ Станка Трајкова и Олигија Костова (со коментар и прилози), 2006	700,00
4	КРИВИЧЕН ЗАКОНИК Акад. Владо Камбовски	800,00	26	ИЗБОРЕН ЗАКОНИК (редакциски пречистен текст), 2008	200,00
5	КРИМИНАЛИСТИЧКА ТЕХНИКА - проф. д-р Бранислав Симоновиќ - проф. д-р Методија Ангелески - доц. д-р Душко Стојановски	1000,00	27	ЗАКОН ЗА СТЕЧАЈ Д-р Кирил Чавдар (со објаснувања, судска практика и Предметен регистар), 2006	600,00
6	ЗАКОН ЗА КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА (редакциски пречистен текст), 2008	450,00	28	ЗБИРКИ НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА, 2004.	
7	ЗАКОН ЗА ПАРНИЧНАТА ПОСТАПКА (издание 2008)	350,00	а)	I книга – (Законите за: локалната самоуправа; територијална организација на локалната самоуправа; за градот Скопје; финансирање на единиците на локалната самоуправа и Законот за локалните избори – редакциски пречистен текст)	280,00
8	ЗАКОН ЗА ВОНПАРНИЧНА ПОСТАПКА, 2008	200,00	б)	II книга – (Законите за: комуналните такси; даноците на имот; угостителска дејност; туристичка дејност и Законот за вршење на занаетска дејност)	210,00
9	ЛЕКСИКОН НА ПОИМИ ВО ЈАВНИТЕ НАБАВКИ, 2009	400,00	в)	III книга – (Законите за: основното образование; средното образование; заштита на децата и Законот за социјалната заштита – редакциски пречистени текстови)	245,00
10	ЗАКОН ЗА ИЗВРШУВАЊЕ (редакциски пречистен текст), 2008	300,00	г)	IV книга – (Закон за управување со отпадот; Закон за заштита на природата; Закон за квалитетот на амбиентниот воздух)	245,00
11	ЗАКОН ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ (издание 2008)	200,00	д)	КОМПЛЕТ ОД ЧЕТИРИТЕ КНИГИ - ЗБИРКИ НА ЗАКОНИТЕ ОД ОБЛАСТА НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА, 2004	840,00
12	ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ (редакциски пречистен текст), 2008	300,00	29	ЗБИРКА НА МЕГУНАРОДНИ КОНВЕНЦИИ ОД ОБЛАСТА НА КРИВИЧНОТО ПРАВО, 2000	80,00
13	ЗАКОН ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ПРИ ДОГОВОРИ ЗА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ (со подзаконски акти) (редакциска збирка), 2007	200,00	30	ЗАКОН ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА Д-р Стефан Георгиевски, 2000 (со коментар, објаснувања и обрасци)	160,00
14	ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА (редакциска збирка), 2007	400,00	31	ЗАКОН ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ, 2008	200,00
15	ЗАКОН ЗА НОТАРИАТОТ (издание 2007)	250,00	32	ЗАКОН ЗА ПОШТЕНСКИТЕ УСЛУГИ, 2008	150,00
16	ЗАКОН ЗА БАНКИТЕ (издание 2007)	300,00	33	ЗАКОН ЗА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА, 2008	120,00
17	ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ОД БУЧАВА ВО ЖИВОТНА СРЕДИНА (издание 2007)	100,00	34	ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИ И ДРУГИ ВИДОВИ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО, 2008	150,00
18	ЗАКОН ЗА ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО (издание 2007)	50,00	35	ЗАКОН ЗА ДОГОВОРЕН ЗАЛОГ, 2008	150,00
19	ЗАКОН ЗА УПРАВНИТЕ СПОРОВИ (издание 2007)	80,00	36	ЗАКОН ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, 2008	200,00
20	ЗАКОН ЗА СОПСТВЕНОСТ И ДРУГИ СТВАРНИ ПРАВА (издание 2007)	150,00	37	ЗАКОН ЗА ЈАВНА ЧИСТОТА, 2008	100,00
21	ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО (редакциска збирка), 2007	500,00	38	ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ, 2008	300,00
22	ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНО ЈАВНО ЗДРАВСТВО ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВО ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА И БЛАГОСОСТОЈБА НА ЖИВОТНИТЕ (редакциска збирка), 2007	400,00	39	ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА СУДОВИТЕ (Законите за: судовите; судскиот буџет; Судскиот совет; платите на судиите; судска служба), 2008	400,00
			40	ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА, 2009	200,00
			41	ЗАКОН ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА НЕВРАБОТНОСТ, 2009	150,00
			42	ЗАКОН ЗА АЗИЛ И ПРИВРЕМЕНА ЗАШТИТА, 2009	150,00
			43	ЗАКОН ЗА СЕМЕЈСТВОТО, 2009	250,00
			44	ЗАКОН ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ, 2009	200,00

ПОРАЧКА БР. 41

Со ова неотповикливо ги порачуваме изданијата под реден број _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-551-24-01.

Порачател: _____

Место: _____, ул. _____, бр. _____, тел./факс _____

Потпис на порачателот _____

Во _____, _____ 2009 година. (М.П.) _____



www.sivesnik.com.mk
contact@sivesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2010041